

## ИЗЈАВА

Ние, долупотпишаните автори на трудот

---

*(Наведете го целосниот наслов на делото)*

изјавуваме дека не постои конфликт на интереси во врска со создавањето и објавувањето на споменатото дело во списанието Galenika Medical Journal.

1. \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_  
*(име и презиме)* *(личен потпис)*
2. \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_  
*(име и презиме)* *(личен потпис)*
3. \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_  
*(име и презиме)* *(личен потпис)*
4. \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_  
*(име и презиме)* *(личен потпис)*

*(задолжително да се споменат сите автори на делото)*

Во Белград, \_\_\_\_\_  
*(внесете го датумо)*